

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И
ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

2005

21

21 .07-3445/1
2005

Бранко Црвенковски,

- **Љупчо Јордановски,**

ЗА К О Н
ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И
ТЕХНОЛОГИИ СО ДВОЈНА УПОТРЕБА

I

1

2

1.

2.

3.

4.

3

II

4

(1)

(:).

(2)

, :

(3)

(1)

:

5

;

-

-

,

;

-

;

-

,

-

(4)

(5)

-

(6)

5

:

1)

;

2)

,

,

3)

.

III

6

(1)

(

:

).

(2) (1)
(3) :).
5 1 , -
, , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
.

(4) 5 1
(5) 5 1 ,
(3) ,

(6) , (3) (5)
5 1 ,
30 ,
.

(1) 7
(2) (1)
(3) (2)
(4) (1) (3)
(5) (1)
, , ,

(6) -
8
(1) ,
.

(2)

,

(3)

(1) (2)

30

-

(4)

60

7 (1)

, 90 ,

9

(1)

8 (1) (2)

(2)

, :

(3)

10

6

11

:

-

;

-

;

-

-

;

-

;

-

;

-

;

-

-

12

(1)

:

-

-

(2)

-

;

-

-

13

(1)

11

12

(2)

(1)

IV

14

(1)

-

-

-

(2)

15

(1)

,

5

3

(2)

(1)

16

(1)

,

(2)

(3)

(2)

(4)

30

(3)

17

(1)

(2)

(1)

:

-

;

-

;

-

,

;

-

;-

-

V

18

(1)

,

(2)

,

(3)

(4)

-

-

(5)

19

,

20

(1)

(2)

21

VI

22

(1)

100.000 300.000

:

1)

6 (1) ;

2)

6 (3)

;

3)

6 (5)

;

4)

6 (6) ;

5)

14 (1) (2)

6)

17 (1)

(2)

(1)
10.000 50.000

(3)

(1)
10.000 50.000

(4)

(1)

(5)

(1)

(6)

(1)

VII

23

30

5

24

5

90

25